



Наместо пари за стопанството и за борба против пандемијата со корона, има пари само за клиентелата на СДСМ во поранешното СЈО.

На денот кога излегоа и велеа ќе ве спасиме од кризата, а видовме дека ништо не направија, на владина седница донеле уредба за пренамена на средства, за да им се исплатат на јавно-обвинителските службеници, истражители и други вработени од поранешното СЈО пари од буџетот на јавното обвинителство за тековни, трошоци, заостанати плати и заостанати тековни трошоци.

Нема пари за награда за докторите, но има за СЈО. Нема пари за маски, но има за СЈО. Баснословна сума и баснословни пари за братучедите, роднините, тетките и стриковците на функционерите на СДСМ згрижени во СЈО.

На човека да му се згади од гадосите што ги прави оваа криминално-рекетаска власт.

И во продолжение мало потсетување кој се работеше во СЈО.

<https://www.dosie.mk/.../koj-e-koj-vo-sjo-del-od-listata-vra.../>
(превземено од порталот Досие)

- Вработена во СЈО е девојката на Лазар Јанев, син на Катица Јанева.
- Вработен беше и синот на врховната судијка Лидија Неделкова, Давид Неделков.
- Ќерката на членот на Советот на јавни обвинители Коле Штериов, Теа Штериова.
- Ќерката на поранешниот директор на МЕРСО Сашо Василевски, Марија Василевска.
- Ефтимија и Љупчо Чучурски, први братучеди на обвинителот Гаврил Бубевски.
- Андријана Ристоска, прва братучетка на обвинителката Ленче Ристоска.
- Обвинителката од СЈО Лиле Стефанова си го вработила своето кумашинче, кое случајно е и син на Игор Милев, близок соработник на Зоран Заев и член на ДИК по предлог од СДСМ од Радовиш.
- Елена Јосифовска, чија мајка Елизабета Јосифовска беше обвинител во СЈО.
- Владимир Миладиновски, внук на истата обвинителката Елизабета Јосифовска.
- Петре Бошков вработен во СЈО како зет за прва братучетка на министерката Рената Десковска.
- Ѓорге Делицаков од Гевгелија, внук од сестра на Катица Јанева, вработен како економски приправник.
- Синот на обвинителката Мира Ангелеска од Кичево, Стојан Ангелески.
- Близок роднина на Ахмед Рушители, судија во Апелација од Гостивар, Вулнет Рушители.
- Катерина Рамбабова, ќерка на кандидат за пратеник на СДСМ и ќерка на поранешен претседател на судот во Штип, Миланчо Рамбабов.
- Синот на судијата Лазар Ризов од Неготино.
- Ќерката на Борис Тунцев директор на Катастар, Катерина Тунцева.
- Миле Трајковски, советник од редовите на СДСМ во Советот на Општина Крива Паланка.
- Членот на СДСМ Борче Боки Трајковски, лице осудено за измама кое издржало една година затвор.

Игор Јанушев